

20171663151

47 (6) („
 “ .49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,177/14,
 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 74/17),
 15.11.2017

2017

1
 2017
 („ 100/17) 2 (2) „12.000,00
 : „12.000,00
 4 : „ “ : „
 18.000,00
 1.11. 1.11- . : “

1.11-а.	Директни плаќања за произведена и предадена винско грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија	<ul style="list-style-type: none"> - Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и оствареното производство на винско грозје од реколта 2017 година да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија - Корисници на оваа подмерка се и земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и оствареното производство на винско грозје од реколта 2017 година да е искористено за потребите на сопствениот преработувачки капацитет регистриран за производство на вино во Република Македонија - Вкупната на директните плаќања изнесува 2 денари по винограм.
---------	--	---

3 (3) 2 (4) : 2 (2)
 „(4) 1.11-

“
 : (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); (13), (14), (15), (16), (17), (18) (19)
 (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) (20).

„ (2) 1.7 1.10“ 3 4 3.
:„ (2) 1.7, 1.10 1.11- .“

4

”

“.

15 . 44-7294/1
2017

, . . .

